



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

### ЗАПИСНИК од CLXII -та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

Одржана од 3 до 6 октомври 2014 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок

Без одржување на состанок, од 3 до 6 октомври 2014 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:

1. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови
3. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлозите со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
2. Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови
3. Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;
- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член;
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член;
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член.

*Записничар,  
Христо Трповски*

*Управен одбор  
Претседател,  
Ангел Митевски*